



# Општи услови за осигурување во случај на неможност за враќање на кредитен лимит од кредитна картичка

## I. ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

### член 1:

[1] Овие Општи услови за осигурување во случај на неможност за враќање на кредитен лимит одобрен од страна на деловна банка преку користење на кредитна картичка (во понатамошниот текст: Општи услови) се составен дел на Договорот за осигурување во случај на неможност за враќање на кредитен лимит преку користење на кредитни картички издадени од страна на деловни банки (во понатамошниот текст: Договор за осигурување) кој договоруваачот на осигурување ќе го склучи со Триглав Осигурување АД, Скопје (во понатамошниот текст: осигурувач).

[2] Изразите употребени во овие Општи услови го имаат следново значење:

**осигурувач** – друштво за осигурување кое со Договорот за осигурување се обврзува дека, доколку се оствари осигурен случај, ќе му исплати на корисникот на осигурувањето договорен надомест од осигурувањето;

**договорувач на осигурување** – кредитодавателот, односно деловната банка што го склучува Договорот за осигурување со осигурувачот;

**кредитен лимит** – одреден износ на парични средства кој врз основ на Договор за користење на кредитна картичка неговиот кредитодавател (доверител – деловна банка) на одредено време го отстапува на користење на барателот (должникот – осигуреникот), под одредени услови и со плаќање на надомест (камата) како цена на користење на тие средства;

**корисник на кредитен лимит** – физичко лице кое има склучен Договор за користење на кредитна картичка со деловна банка (во понатамошниот текст: корисник на картичка);

**кредитна картичка** – електронска платежна картичка која деловните банки му ја издаваат на корисникот на картичка; осигуреник – физичко лице кое е корисник на кредитна картичка, а кое осигурувачот го прифатил во осигурување и за кое е платена премија за осигурување;

**Договор за користење на кредитна картичка** – договор што го склучуваат кредитодавателот и кредитобарателот, а кој претставува основ за осигурување во согласност со овие Општи услови;

**корисник на осигурување** – кредитодавател, односно деловна банка издавач на кредитна картичка во чија корист се склучува Договорот за осигурување;

**полиса** – документ за склучување на Договорот за осигурување; премија за осигурување – паричен износ на средства кој договоруваачот на осигурувањето му го плаќа на осигурувачот во согласност со Договорот за осигурување (во понатамошниот текст: премија);

**сума на осигурување** – максималната обврска на осигурувачот за секој осигуреник по осигурен случај настанат за времетраење на осигурувањето утврдено во полисата;

**осигурен случај** – настан кој во согласност со условите за осигурување го обврзува осигурувачот на корисникот на осигурувањето да му исплати надомест од осигурување. Настанот мора да биде иден, неизвесен и независен од изречната волја на договоруваачот на осигурувањето, односно осигуреникот;

**несреќен случај (незгода)** – неочекуван, ненадеен и независен од волјата на осигуреникот случај кој настанал за времетраење на периодот на осигурување и кој, дејствувајќи главно еднадвор и нагло врз телото на осигуреникот, има за последица негова смрт, траен инвалидитет или привремена спреченост за работа; **траен инвалидитет поголем од 50 %** – губење на работната способност повеќе од 50 % поради промена во здравствената состојба предизвикана со повреда на работа или повреда надвор од работа, а кое не може да се отстрани со лекување или медицинска рехабилитација. Трајниот инвалидитет го утврдува осигурувачот во согласност со Табела на инвалидитет за одредување на трајна загуба на општата работоспособност поради несреќен случај на осигурувачот, која е составен дел од Договорот за осигурување (во понатамошниот текст: Табела на инвалидитет);

**привремена спреченост за работа (боледување)** – период во кој осигуреникот е во неможност редовно да ги извршува своите работни обврски, а која настанала како последица на незгода или болест, што се докажува со извештај за привремена спреченост за работа на работодавецот (во понатамошниот текст: боледување);

**престанок на работен однос (невработеност)** – регистрирана (кај овластена институција) невработеност на осигуреникот која настанала по престанок на работниот однос или губење на работа на осигуреникот;

**надомест од осигурување** – износ кој осигурувачот е должен да му го исплати на корисникот на осигурувањето во случај на настанување на осигурен случај;

**период на чекање** – договорен период кој почнува со денот на настанување на привремена спреченост за работа (боледување) или невработеност, во кој период нема да биде исплатен надомест од осигурување. Првиот ден по истек на периодот на чекање се смета дека настанал осигурен случај и осигурувачот има обврска за исплата на надомест од осигурување и за периодот на чекање. Доколку не е поинаку договорено, периодот на чекање изнесува 30 (триесет) дена. Доколку во периодот на чекање настане нова привремена спреченост за работа, осигурувачот ќе ја третира заедно со првобитно настанатата привремена спреченост за работа како еден осигурен случај, при што на новонастанатата привремена спреченост за работа не се применува период на чекање;

**искористен дел од кредитен лимит** – искористениот дел од кредитниот лимит, намален за каматата, трошоци и надоместоци.

## II. ОПШТИ ОДРЕДБИ

### член 2:

[1] Со Договорот за осигурување договоруваачот на осигурувањето се обврзува да му ја плаќа премијата на осигурувачот, а осигурувачот се обврзува дека, во случај на настанување на осигурен случај, на корисникот на осигурувањето ќе му го исплати надоместот од осигурувањето во согласност со овие Општи услови.

[2] Сите известувања и пријави кои договорните страни се должни да ги направат во смисла на одредбите од овие Општи услови,

задолжително мора да се потврдат по писмен пат доколку се поднесени усно, по пат на телефон или на некој друг начин.

- [3] Како ден на прием на писменото известување, односно пријавата се смета денот кога од страна на договорната страна уредно била примена. Датум на прием на известувањето, односно пријавата, кое се доставува до осигурувачот е денот кога осигурувачот го примил известувањето, односно пријавата, или датумот на деловодниот протокол на осигурувачот и внес на печат/штембил на примено известување, односно пријава. Доколку известувањето, односно пријавата, се праќа по пат на препорачана пошта, за датум на прием се смета денот кога осигурувачот уредно го примил известувањето, односно пријавата.

### член 3: склучување на договор за осигурување

- [1] Полиса за осигурување е исправа за склучен Договор за осигурување која осигурувачот му ја издава на договорувачот на осигурување во еден примерок, на образец на осигурувачот.
- [2] Осигуреникот, односно корисникот на кредитна картичка, пристапува кон Договорот за осигурување со потпишување на Договорот за користење на кредитна картичка, кој претставува документ со кој се потврдува дека осигуреникот доброволно пристапува во осигурување кое договорувачот на осигурувањето го склучува со осигурувачот, како и дека осигуреникот со својот потпис на Договорот за користење на кредитна картичка е согласен дека во случај на настанување на осигурен случај во согласност со овие Општи услови, се исплатува надомест од осигурување на корисникот на осигурувањето.
- [3] Осигурувачот има право да го одбие лицето од осигурување или да предложи зголемена премија за лице за кое ќе утврди дека претставува зголемен ризик. Осигурувачот нема обврска на договорувачот на осигурувањето да му ја образложува својата одлука за одбивање на лицето од осигурување.
- [4] Договорувачот е должен на осигуреникот да му ги врачи овие Општи услови, како и да го запознае осигуреникот со важните елементи на Договорот за осигурување (односно осигурувач, договорувач на осигурување, корисник на осигурување, осигурени ризици, траење на осигурувањето, почеток и престанување на обврската на осигурувачот, сумите на осигурување по осигурените ризици, покритие по осигурените ризици, постапки во случај на настанување на осигурен случај).

### член 4: кој може да се осигура

- [1] Осигуреник согласно овие Општи услови може да биде физичко лице (корисник на кредитен лимит) кое во моментот на склучување на Договорот за користење на кредитна картичка:
- е на возраст од најмалку 18 (осумнаесет) години и најмногу 60 (шеесет) години при склучување на Договорот за користење на кредитна картичка, при што истекот на договорениот период на осигурување не може да биде по навршување на 65 (шеесет и пет) години старост;
  - не е привремено спречено за работа и не било привремено спречено за работа подолго од 60 (шеесет) дена последователно во последните 6 (шест) месеци до моментот на стапување во осигурување;
  - било вработено непрекинато во текот на последните 6 (шест) месеци, и тоа најмалку 40 (четириесет) часови неделно, кај истиот работодавец во приватниот или јавниот сектор, кое не е на пробна работа, и до склучување на Договорот за користење на кредитна картичка ниту осигуреникот ниту неговиот работодавец не го откажале Договорот за вработување, ниту пак потпишале спогодбено раскинување на работниот однос, освен доколку поинаку не се договори во Договорот за осигурување (полисата);
  - немало сознание ниту индиција дека неговиот работодавец ќе го раскине Договорот за вработување од деловни причини (технолошки, економски, организациони и слични промени кај работодавецот), ниту дека е пред стечај или ликвидација;
  - не е потполно лишено од работна способност.
- [2] Договорот за осигурување е ништовен за лицето кое во моментот на потпишување на Договорот за користење на кредитна

картичка не ги исполнува условите наведени во ставот (1) од овој член, со што на такво лице не може да се примени осигурителното покритие и осигурувачот не носи никакви обврски.

### член 5: осигурени ризици

- [1] Согласно овие Општи услови, осигурувањето се склучува за следните ризици:
- смрт поради несреќен случај (незгода);
  - траен инвалидитет кој изнесува повеќе од 50 % и што ќе настапи како последица на несреќен случај (незгода);
  - привремена спреченост за работа (боледување) поради незгода или болест подолго од 30 дена;
  - престанок на работен однос.

### член 6: траење на договорот за осигурување

- [1] Траењето на Договорот за осигурување изнесува една година и се одредува во полисата за осигурување.
- [2] Договорот за осигурување започнува од дваесет и четвртиот час на оној ден кој е означен во полисата како ден на почетокот на траењето на осигурувањето, а престанува во дваесет и четвртиот час на оној ден кој во полисата е означен како ден на престанување на рокот за кој е договорено осигурувањето.
- [3] Во секој случај, Договорот за осигурување престанува во дваесет и четвртиот час на оној ден кога осигуреникот ќе наполни 65 (шеесет и пет) години старост, без оглед на траењето на Договорот за користење на кредитна картичка, кога е раскинат Договорот за користење на кредитна картичка или пак престанал по каков било друг основ.

### член 7: почеток и престанок на обврските на осигурувачот

- [1] Обврската на осигурувачот да го исплати договорениот надомест од осигурување во случај на настанување на осигурен случај почнува во дваесет и четвртиот час на денот кој во полисата за осигурување е одреден како ден на почеток на периодот на осигурување, но не порано од дваесет и четвртиот час на оној ден кога е платена првата премија.
- [2] Обврската на осигурувачот престанува во дваесет и четвртиот час на денот:
- кога се врши исплата на надомест од осигурување во случај на настапување на смрт како последица од несреќен случај (незгода);
  - кога се раскинува Договорот за користење на кредитна картичка – осигурителното покритие престанува со денот на раскинување на договорот;
  - кога осигуреникот ќе наполни 65 (шеесет и пет) години старост – осигурителното покритие престанува во дваесет и четвртиот час на оној ден кога осигуреникот ќе наполни 65 (шеесет и пет) години.

### член 8: обврска на осигурувачот

- [1] Со Договорот за осигурување осигурувачот се обврзува дека, во случај на настапување на осигурен случај, на корисникот на осигурувањето ќе му исплати надомест од осигурување кој е еднаков на:
- износот на искористениот дел од кредитниот лимит во случај на настапување на смрт како последица од несреќен случај (незгода) на осигуреникот, но најмногу до осигурената сума утврдена со полисата;
  - износот на искористениот дел од кредитниот лимит, но најмногу до сумата на осигурување утврдена со полисата по штетен настан и во годишен агрегат во случај на настапување на траен инвалидитет кој изнесува повеќе од 50 % како последица од несреќен случај (незгода), спреченост за работа (боледување), или престанок на работен однос.
- [2] Во случај да настапи осигурен случај кај лица кои согласно овие Општи услови претставуваат зголемен ризик, а не е платена зголемена премија, надоместот од осигурување се намалува сразмерно на премијата која е платена и премијата која требала да биде платена во согласност со зголемениот ризик.

## член 9: исклучување на обврските на осигурувачот

- [1] Исклучена е обврската на осигурувачот во случај кога во моментот на склучување на Договорот за осигурување, односно во моментот на започнување на осигурувањето, веќе бил настанат осигурен случај, или бил во настанување, или било извесно дека ќе настапи, или доколку во тој момент веќе престанала можноста тој да настане.
- [2] Исклучена е обврската на осигурувачот во случај кога осигурениот случај настанал пред почеток на периодот на осигурување или по истек на периодот на осигурување.
- [3] Во случаите кога кај осигуреникот доаѓа до остварување на два или повеќе осигурени случаи од еден штетен настан, се исклучува обврската на осигурувачот да исплати надомест од осигурување по секој поединечен осигурен случај, така што на корисникот на осигурување му се исплатува надомест по основ на оној осигурен случај во кој износот на утврдена обврска е највисок.

## член 10: територијално покритие

- [1] Со осигурувањето покриени се осигурените ризици дефинирани во член 5 став 1 алинеја 1 и 2 од овие Општи услови кои настанале на територијата на целиот свет.
- [2] Осигурениот ризик дефиниран во член 5 став 1 алинеја 3 од овие Општи услови е покриен само на територијата на Република Северна Македонија.
- [3] Во случај на осигурен случај престанок на работен однос, тој е покриен доколку осигуреникот остварил работен однос со работодавец кој е регистриран на територијата на Република Северна Македонија, вклучително и странските претставништва во Република Северна Македонија.

## член 11: плаќање на премија и последици од неплаќање на премија

- [1] Со Договорот за осигурување, односно полисата за осигурување, договорени се висината и начинот на плаќање на премијата.
- [2] Договорувачот на осигурувањето е должен на осигурувачот да му ја плати годишната премија на почетокот на осигурувањето или на рати, доколку тоа е договорено.
- [3] Доколку договорувачот на осигурувањето не ја уплати доспеаната договорена премија, ниту тоа го направи друго заинтересирано лице, Договорот за осигурување престанува по истекот на рокот од 30 (триесет) дена од денот кога на договорувачот на осигурувањето му е врачено препорачано писмено известување од страна на осигурувачот за доспеаните и неплатени премии, со тоа што тој рок не може да истече пред изминување на 30 (триесет) дена од доспеаноста на премијата.
- [4] По истекот на рокот од став (3) од овој член, осигурувачот може да го раскине Договорот за осигурување без дополнителен отказан рок и да покрене постапка за наплата на доспеаната премија со пресметана камата пред надлежен орган.
- [5] Во секој случај, Договорот за осигурување престанува според самиот закон ако премијата не биде платена во рок од една година од стасаноста.

## член 12: исплата на надомест од осигурување

- [1] Кога ќе настане осигурен случај, осигурувачот е должен да го исплати надоместот од осигурување на начин одреден со овие Општи услови и Договорот за осигурување, во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот кога осигурувачот го примил барањето за исплата на надомест од осигурување (во понатамошниот текст: отштетно барање), а за ризиците за кои важи период на чекање, во рок од 14 дена сметано од истекот на периодот на чекање.
- [2] Доколку за утврдување на постоење на обврската на осигурувачот или за нејзиниот износ е потребно извесно време, рокот дефиниран со ставот 1 од овој член почнува да тече од денот кога на осигурувачот му е доставен последниот докажен документ.

## III. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

### A. ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ ИЛИ ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ ПОВЕЌЕ ОД 50 %, КАКО ПОСЛЕДИЦА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

#### член 13: поим за несреќен случај

- [1] За несреќен случај се смета секој ненадеен и непредвиден настан, како и настан кој е независен од волјата на осигуреникот, а кој дејствува главно еднадвор и одеднаш врз телото на осигуреникот и има за последица смрт, траен инвалидитет или минлива неспособност за работа.
- [2] Во смисла на претходниот став, како несреќни случаи особено се сметаат следниве случаи: прегазување, судир, удар со или во каков било предмет, удар од електрична струја или гром, паѓање, лизгање, ранување со оружје, со други предмети или експлозивен материјал, увод од каков било предмет, удар или каснување од животност.
- [3] Како несреќни случаи се сметаат уште и следниве ненадејни и непредвидени настани, како и настани кои се независни од волјата на осигуреникот:
  - труење со голтање на отров во храна или хемиски средства, но не зараза со голтање на бактерии;
  - труење поради вдишување гас или отровна пареа, освен професионални болести;
  - инфекција на рана предизвикана од несреќен случај (незгода);
  - изгореници од оган или електрична енергија, жешки предмети, течности или пареа, киселини и бази;
  - давење и потопување;
  - гушење или задушување поради затрупување (со земја, песок или слично), како и поради вдишување на пареа или гас, освен професионални заболувања;
  - прекумерен телесен напор, нагли телесни движења до кои доаѓа поради непредвидени надворешни случувања, но само ако предизвикуваат изместување на зглоб, кршење на здрави коски, кршење на трајни здрави заби што е утврдено во болница или здравствена установа непосредно по повредата;
  - дејство од светлина, сончеви зраци или температура, ако осигуреникот бил изложен на такво дејство поради несреќен случај што настанал непосредно пред тоа или поради спасување на човечки живот.
- [4] Како несреќен случај во смисла на овие Општи услови не се смета следното:
  - сите вообичаени заразни и професионални болести;
  - состојба на психичка дисфункција без оглед на причината;
  - стомачни, папочни, вродени или други видови кила (хернии), освен оние што настанале поради директна повреда на абдоминалниот ѕид под непосредно дејство на надворешна механичка сила, доколку по повредата, покрај трауматска кила, имало клинички констатирана повреда на меките делови на абдоминалниот ѕид во тоа подрачје;
  - инфекции и заболувања што настануваат поради разни облици на алергија, сечење или отстранување на плускавци и други кожни израстоци;
  - анафилактички шок, освен ако настанал при лекување од последици на несреќен случај;
  - прекумерен телесен напор, нагли телесни движења до кои доаѓа без надворешно дејствување, а кои не се предизвикани од последиците наведени во став 3 алинеја 7 од овој член;
  - интервертебрална хернија (hernie disci intervertebralis) без оглед на причината, сите видови лумбалгија, дископатија, сакралгија, цервикобрахијалгија и други облици на иритација на нервните корени, миофасцитис, кокцигидија, ишијалгија, фибрози, сите промени на бубрежно-крстниот предел што се означени со аналогни термини и повторувачки (вообичаени) исчашувања или извртувања на ист зглоб;
  - одлепување на ретина (ablatio retinae);

- последици што настануваат поради delirium tremens и поради дејство на опојни супстанции или други психоактивни супстанции;
- последици од медицински зафати што се извршуваат поради лекување или спречување на болест;
- патолошки промени на коски, забни вилицы, 'рскивици и патолошки епифизиолизи.

#### член 14: обврски на осигурувачот

- [1] Обврската на осигурувачот за исплата на надомест на штета по основ на траен инвалидитет кој изнесува повеќе од 50% настапува во моментот на утврдување на конечниот степен на инвалидитет согласно одредбите на овие Услови. Висината на обврската на осигурувачот е еднаква на износот на искористениот кредитен лимит во моментот на настанување на несреќниот случај, но најмногу до висината на сумата на осигурување.
- [2] Конечниот степен на инвалидитет се одредува исклучиво по Табелата за инвалидитет која е составен дел од Договорот за осигурување. Индивидуалните способности, социјалната положба или занимање (професионална способност) на осигуреникот, не се земаат предвид при определувањето на процентот на инвалидитет. Степенот на траен инвалидитет осигурувачот го одредува на основ на поднесена медицинска документација или извршен лекарски преглед, освен доколку поинаку не се договори.
- [3] Исплатата на надомест по основ на траен инвалидитет кој изнесува повеќе од 50 % може да се изврши во првата година по незгодата, само ако од медицински аспект може дефинитивно да се утврди видот и обемот на последицата од незгодата.
- [4] Доколку не може да се утврди конечен степен на инвалидитет во согласност со претходниот став во периодот од три години по незгодата, осигуреникот има право еднаш годишно да побара од осигурувачот лекарска процена на степенот на инвалидитет. Ако ниту по истекот на три години од денот на настанувањето на незгодата не може да се утврди конечниот процент на трајниот инвалидитет, како конечна состојба се зема состојбата по истекот на тој рок и според тој процент се одредува процентот на инвалидитет.
- [5] Ако кај осигуреникот веќе постоел траен инвалидитет како последица од повреда, болест или дегенеративни промени пред настанување на осигурениот случај, обврската на осигурувачот се одредува според новиот инвалидитет, односно според разликата од вкупниот процент на инвалидитет после незгодата и процентот на инвалидитет пред настанувањето на незгодата, во согласност со Табелата на инвалидитет.
- [6] Осигурувачот нема никаква обврска за исплата по основ на ова осигурување ако степенот на инвалидитет поради несреќен случај – незгода, согласно Табелата на инвалидитет, е помал или еднаков на 50 % (проценти).

#### член 15: исклучувања на обврските на осигурувачот

- [1] Исклучени се сите обврски на осигурувачот што настанале:
  - 1) поради земјотрес;
  - 2) поради воени операции или бунтови во државата;
  - 3) поради активно учество во вооружени акции, освен ако во нив осигуреникот учествувал при извршување на своите работни задачи или на повик на овластените тела во државата;
  - 4) при управување со летала и летачки направи од сите видови, освен ако во нив осигуреникот учествувал при извршување на своите работни задачи; пловни објекти, моторни и други возила кои не се регистрирани или се управувани без пропишана важечка дозвола за управување со видот и типот на леталото, пловниот објект, моторното возило и друго возило. Се смета дека осигуреникот поседува пропишана возачка дозвола кога поради подготовка и при полагање на испитот за добивање службена дозвола вози под непосреден надзор на лице кое според постојните прописи може да обучава;
  - 5) поради нарушување на свеста, епилептичен напад, излив, инфаркт или состојба на болест на осигуреникот;

- 6) поради обид за самоубиство или извршување самоубиство;
- 7) поради намерно предизвикан несреќен случај од страна на договорувачот на осигурување, осигуреникот или корисникот на осигурувањето;
- 8) поради подготовка, обид или извршување на казнено дело, како и при бегство по него;
- 9) кога осигуреникот учествувал во физичка пресметка или вербално ја предизвикал;
- 10) поради дејство на алкохол, опојни или други наркотици кај осигуреникот во моментот на несреќниот случај.  
Се смета дека несреќниот случај настанал поради дејство на алкохол, опојни или други наркотици на осигуреникот:
  - ако како возач на моторното возило при несреќниот случај имал повеќе од 10,8 мил. на мол (0,5 %) алкохол во крвта или повеќе од 21,6 мил. на мол (1 %) алкохол во крвта при други несреќни случаи;
  - ако алкотестот е позитивен, а осигуреникот не се погрижи со анализа на крвта детално да се утврди степенот на алкохол во крвта;
  - ако одбие или ја избегне можноста за утврдување на степенот на неговата алкохолизираност.Се смета дека несреќниот случај настанал поради дејство на опојни или други наркотици на осигуреникот доколку:
  - со стручен преглед се утврди дека покажува знаци на растроеност поради уживање на опојни и други наркотици;
  - одбие или ја избегне можноста за утврдување на присуството на опојни и други наркотици во неговиот организам.
- 11) непосредно или посредно поради дејство на атомска енергија.

#### член 16: пријава на штета во случај на настанување на осигурен случај како последица на несреќен случај (незгода)

- [1] Осигуреникот кој е повреден поради несреќен случај е должен:
  - по можност, веднаш да отиде на лекар, односно да повика лекар, поради преглед и помош, веднаш да ги преземе сите потребни мерки за оздравување, како и да се придржува до упатствата и советите на лекарот за начинот на лекување;
  - писмено да го пријави несреќниот случај кај осигурувачот, веднаш кога тоа ќе му го овозможи здравствената состојба;
  - во пријавата за несреќниот случај да ги наведе сите потребни информации што ги бара осигурувачот за решавање на осигурениот случај, а особено местото и времето на настанување на незгодата, целосен опис на несреќниот случај, име на лекарот кој извршил преглед или го лекува, наоди на лекарот и друга документација за текот на лекувањето, видови телесни оштетувања, настанати и можни последици, како и податоци за телесни мани, недостатоци и болести што ги имал пред несреќниот случај.
- [2] Ако несреќниот случај имал за последица смрт на осигуреникот, корисникот на осигурувањето е должен веднаш писмено да го пријави тоа кај осигурувачот и да ја обезбеди потребната документација.
- [3] За утврдување на важните околности поврзани со пријавениот несреќен случај, договорувачот на осигурувањето ополномоштува, а осигуреникот и корисникот на осигурувањето се должни да го ополномоштат осигурувачот за обезбедување на сите потребни податоци и објаснувања од кои било други правни или физички лица.
- [4] Трошоците за лекарски преглед, извештаи (почетен и заклучен извештај на лекарот, повторен лекарски преглед и наод на специјалист) и другите трошоци што се однесуваат на докажувањето на несреќниот случај и правата од Договорот за осигурување паѓаат на товар на подносителот на барањето.
- [5] Осигурувачот има право да бара од осигуреникот, договорувачот на осигурување, корисникот или од кое и да е друго правно или физичко лице дополнителни објаснувања.



## Б. ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА (БОЛЕДУВАЊЕ)

### член 17: поим за привремена спреченост за работа (боледување)

[1] Под осигурен случај на привремена спреченост за работа се подразбира дека осигуреникот е привремено спречен за работа подолго од 30 дена и дека од страна на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија му е утврдено право на надомест од 30 дена или подолго, а што е предизвикано со несреќен случај или болест.

### член 18: исклучување на обврските на осигурувачот

[1] Исклучени се сите обврски на осигурувачот согласно овие Општи услови, доколку привремената спреченост за работа настанала:

- како последица на органски мозочен синдром, астхенија, депресија, шизофренија, манично-депресивни и параноидни состојби и други психички нарушувања;
- како последица на примање на психолошки или психијатриски терапии;
- во врска со детоксикација или терапија со сон;
- во врска со геријатриска или геронтолошка терапија;
- во врска со едукација на хендикепирани лица или говорни терапии;
- во врска со терапевтска гимнастика, психотерапија, физикална терапија, масажа, балнеотерапија, терапија за слабеење;
- на барање на осигуреникот без претходна медицинска индикација (на пр., пластична хирургија, козметички зафати и сл.);
- во врска со бременост и породување, како и за време на примање на надомест во период на породилно или трудничко отсуство;
- поради здравствена состојба на друго лице кое е во сродство со осигуреникот (член на поблиско или пошироко семејство);
- како последица на абортус, освен ако е индициран од страна на лекар поради здравствени причини;
- во врска со последици од спонтан абортус;
- во врска со третман за вештачко оплодување и лекување на неплодност;
- поради привремена спреченост за работа која не е предизвикана со здравствената состојба на осигуреникот;
- по раскинување на Договорот за осигурување (или Договорот за кредит);
- како последица на намерно дејство или самоповредување на осигуреникот;
- како последица на војна, вооружен конфликт, инвазија, дејствување на странски непријател, непријателство, терористички активности, граѓанска војна, чин на саботажа, тероризам или вандализам, револуција, војна и друг вид на узурпација на власт, како и учество на осигуреникот во немири, штрајкови или протести од кој било вид;
- при подготовка, обид или извршување на кривично дело, како и при бегство по такво дејство;
- како последица на природна катастрофа и елементарна непогода (вулканска ерупција, земјотрес, поплава и сл.) и епидемија;
- како директна последица при управување на моторно возило под дејство на наркотички средства или алкохол. Се смета дека осигуреникот е во алкохолизирана состојба доколку се утврди дека присуството на алкохол во крвта на личност која го управува возилото е повисоко од дозволеното согласно позитивните законски прописи кои се во сила во моментот на настанување на осигурениот случај;
- како директна последица на управување на моторно и друго возило без пропишана службена исправа;
- како последица на јонизирачко зрачење или контаминација со радиоактивност од радиоактивен отпад настанат со согурување на нуклеарно гориво, или под дејство на радиоактивен, отровен, експлозивен или други опасни својства на експлозивен нуклеарен склоп или некои други негови компоненти;

- како последица на консумирање на наркотични или алкохолни средства, или користење на опојни (халуциногени) производи, или злоупотреба на психоактивни лекови – освен доколку употребата на наркотични средства, халуциногени производи и психоактивни лекови е препишана во терапевтска цел и под услов препишаниот рецепт да не е поврзан со зависност на осигуреникот;
- како последица на злоупотреба на лекови или земање на отров;
- како последица на СИДА или инфекција со вирусот ХИВ (посредно или непосредно);
- во врска со рехабилитација во стационарни здравствени установи специјализирани за рехабилитација (бањи);
- како последица на зафат од естетска природа, на барање на осигуреникот од психолошки или лични причини;
- како директна последица од учество на осигуреникот во воздухопловни, автомобилски, моторциклистички, наутички и други брзински натпреварувања, трки и при нивни тренинзи, тест-возења и тест-летања;
- како директна последица од занимавање со сите видови високоризични спортови, скокови од висина и активности кои бараат употреба на специјална опрема, како што се: нуркање, падобранство, акробации, фрифлаинг, скајсурфинг, фристајл, параглајдерство, банџи скокање, алпинизам, акробатско скијање, спелеологија, кајак на диви води (рафтинг), ракување со пиротехнички средства, огномет, муниција и експлозиви и сл.;
- при тренинг и учество на осигуреникот во јавни спортски натпреварувања во својство на регистриран член на спортска организација, и тоа: фудбал, ракомет, одбојка, кошарка, кошнички трки, хокеј на трева, хокеј на мраз, џиуџицу, џудо, карате, бокс, скијање, рагби, борење, скијачки скокови, алпинизам и подводен риболов;
- како последица на каква било медицинска постапка која ја презел лекар кој не поседува диплома призната од страна на медицински факултет и нема дозвола за вршење на лекарска практика (надрилекар).

[2] Исклучена е обврската на осигурувачот во случај на настанување на привремена спреченост за работа поради следните болести кои постоеле пред склучување на Договорот за осигурување:

- хронична шеќерна болест со компликации;
- Алцхајмерова болест;
- состојба по CVI (Cortical Visual Impairment) со функционални нарушувања;
- квадриплегија и паралегија и слични состојби;
- цироза на црн дроб;
- тумори на мозокот со неврални испади;
- хронична бубрежна инсуфициенција (хемодијализа);
- сите видови на малигни болести;
- акутен перикардитис.

### член 19: пријава на штета во случај на настанување на осигурен случај

[1] Осигуреникот поднесува пријава за штета, односно барање за исплата на надомест од осигурување со следните придружни документи:

- потпишана копија од Договорот за користење на кредитна картичка;
- извештај за привремена спреченост за работа (дознака) издаден од страна на стручен медицински орган;
- медицинска документација која мора да содржи име и презиме на лекарот кој го прегледал или го лекува осигуреникот, негова специјалност, извештај од лекарот за видот на болест, телесната повреда и евентуално настанатите последици, како и податок за телесни мани, недостатоци и болести кои осигуреникот евентуално ги имал пред настанување на осигурениот случај.

[2] Со потпишување на Договорот за осигурување/изјавата, договорувачот и осигуреникот се согласни дека осигурувачот, во постапката за решавање на отштетното барање, и доколку смета дека е потребно, има право на увид во целокупната

документација и прибирање информации од трети лица за моменталната и претходната здравствена состојба на осигуреникот (здравствена книшка, извештај на специјалистичка ординација, картони – историја на болести во болничките институции и слично).

- [3] Осигурувачот има право да бара од осигуреникот, договоруваачот на осигурување или од кое било друго правно или физичко лице дополнителни докази, како и на свој трошок да презема мерки за лекарски преглед на осигуреникот од страна на лекар, лекарска комисија и здравствени установи кои ги именува осигурувачот, доколку смета дека се потребни за утврдување на правата за исплата на осигурената сума.

## **В. ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС**

### **член 20: осигурен случај**

- [1] Под осигурен случај од престанок на работен однос се смета неспособноста на осигуреникот да ги подмирува обврските по Договорот за кредит поради престанок на работниот однос, доколку во текот на траењето на Договорот за осигурување осигуреникот стекне статус на невработено лице во согласност со став 3 од овој член и со тоа остане континуирано невработено подолго од договорениот период на чекање во согласност со овие Општи услови.
- [2] Во смисла на овие Општи услови, за престанување на работен однос се смета само недоброволна невработеност на осигуреникот, односно кога станува збор за редовен отказ од деловни причини. Под редовен отказ од деловни причини од страна на работодавецот се смета:
- раскинување на Договорот за вработување заради престанок на потребата за извршување одредена работа под услови од Договорот за вработување поради економски, организациски, технолошки, структурни и слични причини од страна на работодавецот;
  - или раскинување на Договорот за вработување поради покренување постапка за престанување со работа на работодавецот (стечајна постапка, постапка на ликвидација или други случаи на престанок).
- [3] Во смисла на овие Општи услови, за невработено се смета лицето:
- кое нема заснован работен однос со Договор за вработување кај работодавец или со Договор за отстапување на привремена работа кај работодавец корисник преку Агенција за привремени вработувања;
  - кое се води во евиденцијата на невработени во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и кое активно бара вработување, што се докажува со потврда од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија;
  - кое остварува право на паричен надомест за време на невработеност во согласност со важечкиот Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност, што се докажува со потврда од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на која задолжително се наведува датумот кога невработеното лице стекнало право на паричен надомест, или потврда од други надлежни државни институции.

### **член 21: репериод на чекање**

- [1] Во согласност со овие Општи услови, при договарање на осигурувањето може да се договори „репериод на чекање“. Договорениот „репериод“ се дефинира во Договорот за осигурување.
- [2] Под поимот „репериод на чекање“ се подразбира договорен временски период кој мора да постои меѓу два осигурени случаја, при што осигуреникот мора да биде континуирано вработен. Само во овој случај, под континуирано вработување се смета Договор за вработување на неопределено време или Договор за вработување на определено време. Доколку не е поинаку договорено, репериодот на чекање изнесува 1 (една) година.

## **член 22: исклучување на обврските на осигурувачот**

- [1] Исклучени се сите обврски на осигурувачот согласно овие Општи услови доколку престанокот на работниот однос настанала како последица на следните околности:
- 1) доброволен престанок на работниот однос поради поднесување на барање за престанок на работниот однос од страна на работникот (едностран престанок) или поради спогодбено престанување на работниот однос, односно поднесување на барање за доброволен технолошки вишок од страна на работникот;
  - 2) пензионирање и слично;
  - 3) поради отказ на раскинување на Договорот за вработување од страна на работодавецот, предизвикан од однесување на осигуреникот, и тоа:
    - доколку вработениот по своја вина не ги извршува работните обврски утврдени со закон, колективен договор, акт на работодавецот и Договорот за вработување (раскинување на Договор за вработување од лични причини од страна на работникот);
    - доколку вработениот не ги почитува, односно ги прекрши работниот ред и дисциплина или не ги исполнува работните обврски утврдени со закон, колективен договор, со акт на работодавецот и Договор за вработување (причини на вина за раскинување на Договорот за вработување); односно доколку неговото однесување е такво што не може да го продолжи работењето кај работодавецот;
    - доколку вработениот направи кривично дело на работа или во врска со работата;
  - 4) престанок на работниот однос поради престанок на работната дозвола;
  - 5) престанок на работниот однос поради сторено кривично дело на осигуреникот;
  - 6) престанок на работниот однос кој е последица на истекот на времето за кое бил склучен Договорот за вработување на определено време;
  - 7) престанок на работниот однос на осигуреникот кој е самовработен, а неговата дејност сè уште функционира;
  - 8) отказ кој на вработениот му е соопштен пред датумот на потпишување;
  - 9) завршување на периодот на обука или пробна работа;
  - 10) истек на договорот со кој остварува работа надвор од работниот однос.
- [2] Исклучени се сите обврски на осигурувачот согласно овие Општи услови доколку работодавецот и осигуреникот се иста личност, како и доколку се поврзани како членови на семејство во која било смисла.

## **член 23: Пријава на штета во случај на настанување на осигурен случај и исплата на надомест од осигурување**

- [1] По настанување на осигурен случај, осигуреникот поднесува пријава за штета, односно барање за исплата на надомест од осигурување, и ги поднесува следните документи:
- писмен отказ од кој е видлив престанокот на работниот однос, како и други исправи кои, согласно позитивните законски прописи, служат за доказ за престанување на работниот однос;
  - потврда од работодавецот со која се потврдува дека при договарање на осигурувањето во моментот на почнување на осигурувањето осигуреникот бил вработен по основ на Договор за вработување во приватниот и/или јавниот сектор најмалку 6 (шест) месеци без престан, кај истиот работодавец, и тоа најмалку 40 (четириесет) часа неделно, како и други исправи кои, согласно позитивните законски прописи, служат како доказ дека лицето било вработено во моментот на почнување на осигурувањето, освен доколку поинаку не се договори во Договорот за осигурување (полиса);
  - копија од потпишан Договор за кредитна картичка.
- [2] Покрај наведените документи, осигурувачот има право од осигуреникот, договоруваачот на осигурувањето или кое

било друго правно или физичко лице кое бара надомест од осигурувањето, да побара дополнителни објаснувања и докази, како и тоа, на свој трошок, да преземе мерки со цел утврдување на други важни околности во врска со пријавениот настан кој довел до настанување на осигурен случај, доколку смета дека се потребни за утврдување на обврските на осигурувачот.

#### IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

##### член 24: обработка на лични податоци

- [1] Осигуреникот дозволува осигурувачот и со него капитално поврзани друштва, како и друштва за застапување и посредување во осигурување, а во согласност со Законот за заштита на личните податоци, да обработува лични податоци од Договорот за осигурување и тие податоци да се користат во збирки на податоци кои ги водат горенаведените компании. Друштвата за застапување и посредување во осигурување се друштва кои со осигурувачот склучиле Договор за застапување во осигурувањето, односно посредување, и Договор за обработка на личните податоци.
- [2] Осигуреникот дозволува осигурувачот и со него капитално поврзани друштва, како и друштва за застапување и посредување во осигурување, во согласност со прописите за заштита на личните податоци, да ги обработуваат неговите лични податоци само во обем кој е дозволен и за цел на спроведување на Договорот за осигурување.
- [3] Осигурувачот врши обработка (собирање, евидентирање, организирање, чување итн.) на личните податоци на осигуреникот, неговиот законски застапник или полномошник во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци и другите соодветни позитивни законски прописи, применувајќи соодветни технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на личните податоци. Собраните лични податоци се дел од збирките на лични податоци на Триглав Осигурување АД, Скопје, а Триглав Осигурување АД, Скопје во својство на контролор на личните податоци, ги користи совесно, законито и согласно целта за кои се собрани.
- [4] Осигуреникот може да побара од осигурувачот да го информира за неговите права поврзани со обработката на личните податоци преку електронски пат на следниот e-mail: officer.lp@triglav.mk или по пошта до Триглав Осигурување АД, Скопје, бул. „8-ми Септември“ бр.16, 1000 Скопје, со назнака до Офицерот за заштита на лични податоци.
- [5] Осигуреникот може да бара од осигурувачот да ги дополни, измени, избрише или да го сопне користењето на неговите лични податоци, ако податоците се нецелосни, неточни или неажурирани и доколку нивната обработка не е во согласност со одредбите на Законот. Осигуреникот барањето може да го достави на начин утврден во претходниот став од овој член.

##### член 25: Санкциска клаузула – рестриктивна мерка за спречување на перење пари и финансирање тероризам

- [1] Осигурувачот не дава осигурително покритие, односно не ја покрива одговорноста на осигуреникот за настаната штета или не исплаќа какви било други поволности, без оглед на Договорот за осигурување, доколку таквата исплата или плаќањето на каква било друга поволност би го изложила осигурувачот на некакви санкции, забрани или ограничувања врз основа на резолуциите на Обединетите нации, или на трговски или економски санкции, на кршење на законите или прописите на Европската Унија, Обединетото Кралство или САД.

##### член 26: приговор (вонсудско решавање на спорови)

- [1] Договорните страни се согласни дека сите спорови што произлегуваат од овој Договор ќе се решаваат по мирен пат.
- [2] Договорарот на осигурувањето, осигуреникот, односно корисникот на осигурување се согласни дека за сите спорни прашања, жалби и несогласувања кои произлегуваат од односот со осигурувачот ќе го известат истиот без одложување. Известувањата во форма на приговор од овој став се доставуваат во писмена форма, од што со сигурност може да се утврди

- содржината на известувањето и времето на неговото праќање.
- [3] Договорарот на осигурувањето, осигуреникот, односно корисникот на осигурување кој смета дека со одлуката (решението) на осигурувачот за отштетното побарување му се нарушени правата од осигурувањето, може да поднесе приговор од Комисијата за жалби на осигурувачот.
  - [4] Комисијата за приговор е должна да донесе одлука по приговорот во писмена форма, без одложување, но најдоцна во рок од 30 дена од денот на прием на приговорот.

##### член 27: меродавно право и судска надлежност

- [1] За правата и обврските на договорните страни што не се регулирани со овие Услови, ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и Законот за супервизија на осигурување. Ако со овие Услови некое прашање е утврдено спротивно на законските прописи, ќе се применуваат одредбите од Законот.
- [2] Споровите што настануваат помеѓу осигуреникот, на една страна, и осигурувачот, на друга страна, ги решава стварно и месно надлежниот суд според седиштето на осигурувачот.

##### член 28: надзор над друштвото за осигурување

- [1] Орган надлежен за вршење надзор на осигурителното друштво е Агенцијата за супервизија на осигурување.
- [2] Во случај осигуреникот да не е задоволен од односот на осигурувачот во текот на траењето на Договорот за осигурување, може да достави претставка до Агенцијата за супервизија на осигурување, како надлежен орган за надзор над работењето на осигурувачот.

##### член 29: мирување на осигурувањето

- [1] Овие Општи услови со назнака УС-ккарт/20-02-мк се применуваат од денот на донесување, 24.02.2020 година.